



С О Д Р Ж И Н А

Позначајни економски настани и промени во законодавната регулатива во јануари 2004 година	2
I. Економски движења во Република Македонија	3
II. Монетарни движења во Република Македонија	5
III. Надворешно-трговски и девизни движења во Република Македонија	9
Прилог бр.1	11
Прилог бр.2	21



Позначајни економски настани и промени во законодавната регулатива во јануари 2004 година


- ❖ *Од почетокот на јануари 2004 година започнаа применаа на новите одредби за либерализација на трговијата, кои произледуваат од преминување обврски со влезот на Република Македонија во Светската трговска организација (СТО) и согласно применаа на Привременаа сподобба со ЕУ. Станува збор за укинување на акцизата и намалување на царините за увоз на стоки со постекло од ЕУ (папирничи автомобили, алкохолни пијалоци, кафе, јужно овошје, мебел, риба, шин. - вкупно околу 3.000 производи).*
- ❖ *На 13 јануари започнаа ошкутишта на шутунот од министерството реколта, кој според првичните оценки е во помали количини, но истовремено е со значително подобар квалитет. Како и досега, најголем дел од производството на шутун ќе биде наменето за извоз во Западна Европа, Украина, Кина, САД, Индонезија и Јапонија.*
- ❖ *На 20 јануари беше реализирана првата аукција на државни записи (државни краткорочни хартии од вредност до 30 јуни 2004 година), со рок на достапување од 3 месеци), при што НБРМ има улога на агенција за издавање на државните записи. При тоа, на аукцијата беше понуден износ од 100 милиони денари и беше постигната просечна каматна стапка на државните записи од 7,53%, при повисока побарувачка во однос на понудениот износ.*
- ❖ *Во јануари Владата донесе одлука за забрана на извоз на ченица и брашно (како привремена мерка, со важност до 30 јуни 2004 година), со цел да се спречи евентуалното вештачко зголемување на цените во услови на недостаток на овие производи на домашниот и светскиот (а посебно европскиот) пазар (Службен весник на РМ бр. 2, од 20.01.2004 година).*
- ❖ *Од 27 јануари малородажните цени на нафтените деривати се зголемени за 3,17% - просечно зголемување на цените на сите видови нафтени деривати - (Службен весник на РМ бр. 3/2004).*
- ❖ *Од 28 јануари Балканска банка АД Скопје е преименувана во Универзално инвестициона банка (УНИ банка) АД Скопје.*
- ❖ *Нови инвестиции: фармацевтичката компанија Алкалоид од Скопје кон крајот на јануари официјално ја промовираше новата микробиолошка лабораторија (инвестиција вредна 1,2 милиони евра).*



I. Економски движења во Република Македонија

Во јануари 2004 година беше задржан трендот на ниски и стабилни стапки на инфлација. Така, месечната стапка на пораст на *процентите на животот* (како мерка за стапката на инфлација) изнесуваше 0,3%. Главна детерминанта на порастот беа повисоките трошоци за исхрана, условени од повисоките цени на земјоделските производи (во согласност со сезонски повисоките цени на зеленчукот). Во однос на јануари 2003 година, трошоците на животот беа повисоки за 2,0%. Притоа, пораст е регистриран кај сите категории во структурата на индексот на трошоците на животот. Ваквата годишна динамика, делумно ја рефлектира ниската споредбена основа од претходната година¹. Така, забележителен пораст бележат трошоците за хигиена и здравје (во согласност со зголемените цени на средствата за лична хигиена и лековите). Воедно, значаен пораст бележат и трошоците за домаќинство (главно трошоците за огрев и осветлување) заради зголемената цена на електричната енергија за домаќинствата од јули 2003 година.

Графикон 1
Трошоци на животот и цени на мало
(промена во %)



Цените на мало, во јануари 2004 година остварија минимален месечен пораст. На годишна основа тие беа повисоки за 2,0% (заради повисоките цени на земјоделските производи, на непрехранбените индустриски производи и на пијалаците).

¹ Тоа главно се должи на измените во структурата на данокот на додадена вредност од април 2003 година, кога општата стапка од 19% се намали на 18% и одредени категории на производи и услуги од повластената стапка од 5% започнаа да се оданочуваат со општата стапка од 18%.


Кај *цениите на производителите на индустриски производи* во јануари 2004 година беше регистриран пад од 0,4%, условен од падот на цените на производителите на нетрајни производи за широка потрошувачка (во согласност со намалените цени на производителите на прехранбени производи и пијалаци). Од друга страна, кај производителите на енергија е регистриран пораст на цената од 0,8%, поради повисоката цена на производителите на нафтени деривати. Во однос на истиот месец од претходната година, цените на производителите на индустриски производи забележаа пад од 1,8%. Негативната годишна динамика на цените на производителите на индустриски производи ја рефлектира пониската цена на производителите на енергија (во согласност со падот на цената на производителите на нафтени деривати).

Индустријскиот производството, како индикатор за економската активност, во јануари 2004 година забележа месечен пад од 42,0%. Притоа, иако намалувањето во првиот месец од годината е вообичаено (главно под влијание на сезонски фактори - намален број на работни денови), анализирано од 1994 година, месечниот пад во јануари 2004 година е најинтензивен. Забавено индустриско производство е регистрирано кај трите сектори од индустријата. Така, во преработувачката индустриска (со најголемо учество во вкупното индустриско производство) беше регистрирано намалување од 45,5%. Притоа, од вкупно 20 гранки во преработувачката индустриска, во 18 е регистрирано намалување на производството (при најголем пад на производството на нафтени деривати - за 71,5%, делумно заради високата споредбена основа од претходниот месец). Во најзначајната гранка во преработувачката индустриска (производство на прехранбени производи и пијалаци) падот изнесуваше 55,9%. Негативната месечна динамика на индустриското производство услови и забележителен годишен пад од 44,8%. Секторски анализирано, годишно намалување на производството беше регистрирано во сите три сектори, при најинтензивен пад во



секторот вадење на руди и камен (за 96,7%).

Графикон 2
Индустриско производство
(во %)



Просечната нетна искалигена плата² на работник во декември 2003 година² изнесуваше 11.955 денари и во однос на претходниот месец беше номинално повисока за 0,6%, а реално за 0,1%. Во просек, во 2003 година просечната нето плата изнесуваше 11.824 денари (номинален пораст во однос на 2002 година од 4,8%). Во согласност со остварената просечна стапка на инфлација, реалната стапка на пораст на просечната плата изнесуваше 3,6%. Анализата по дејности покажува највисок номинален пораст на просечната плата во службите дејности, при што во секторот финансиско посредување беше исплатена највисока просечна плата.

Во јануари 2004 година, на ниво на централниот буџет беше регистрирано позитивно салдо. Притоа, *вкупниот буџетски приходи* во однос на претходниот месец беа повиски за 1,9%, при регистриран пораст кај даночните, неданочните и капиталните приходи. И покрај умерениот месечен пораст на даночите приходи од 0,3% (приходна категорија со најголемо структурно учество во вкупните приходи), кај нивните компоненти беа регистрирани значителни промени. Така, приходите од данокот на додадена вредност беа повисоки за 37,6%, што главно се должи на ниската споредбена основа од декември 2003 година и на кварталната уплата на овој данок од страна на малите и средни претпријатија. Со тоа, структурното учество на овој данок во вкупните приходи забележа месечен пораст од 12,5 проценти поени. Од друга страна, значително пониски беа приходите од персоналниот данок, данокот на добивка и царините (за 42,1%, 38,3% и 33,7%,

соодветно). Во однос на истиот месец од претходната година, вкупните буџетски приходи беа повисоки за 11,5%, при регистриран пораст кај сите категории на приходи. Притоа, даночните приходи беа повисоки за 9,2%, што се должи на порастот на приходите од персоналниот данок, од данокот на додадена вредност и од царините.

Графикон 3

Вкупни приходи и расходи на централниот буџет
(во милиони денари)



Кај *вкупниот расходи на централниот буџет* во јануари 2004 година беше забележано месечно намалување од 38,8%. Падот главно се должи на високата споредбена основа од декември 2003 година, кога беше регистриран највисок месечен износ на реализирани буџетски расходи во 2003 година. Тековните трошоци (со доминантно учество во вкупните буџетски расходи од 97,4%) беа пониски за 29,2%. Притоа, пониски беа сите категории на тековни трошоци, со исклучок на трошоците за отплата на камати. Интензивно намалување забележаа и капиталните трошоци, првенствено заради високата споредбена основа од претходниот месец (кога беше регистриран највисок износ на капитални трошоци во 2003 година). На годишна основа, вкупните буџетски расходи се пониски за 5,3%, при истовремено намалување на тековните и капиталните трошоци.

² Последен расположлив податок од Државниот завод за статистика.




II. Монетарни движења во Република Македонија

Директните интервенции на НБРМ на девизниот пазар и истовремената адекватна примена на инструментите за монетарно регулирање, во јануари 2004 година придонесоа за одржување на стабилно ниво на девизен курс и стабилна стапка на инфлација. Притоа, инструментите за монетарно регулирање беа поставени во насока на повлекување на ликвидност од банкарскиот систем.

Ликвидноста на банкарскиот систем во јануари 2004 година беше релативно стабилна. Притоа, просечната дневна ликвидност на банките изнесуваше 3.828,7 милиони денари, што во однос на претходниот месец претставува пораст од 51,7 милиони денари, или за 1,4%. По сезонското кумулирање на ликвидност во претходниот месец и во услови на значително повлекување на ликвидност преку девизните трансакции и денарските депозити на државата кај НБРМ, вишокот на ликвидни средства (над обврската за задолжителна резерва³) се намали за 20,1 процентен поен, сведувајќи се на 19,3%.

Графикон 4

Инструменти за монетарно регулирање и автономни фактори на креирање и повлекување на ликвидност*
(месечни промени во милиони денари)



*Позитивна промена-kreирање на ликвидност; негативна промена-повлекување на ликвидност.

Со цел надминување на дискрепантата помеѓу побарувачката и понудата на девизи, НБРМ интервенираше на девизниот пазар со нето продажба на девизни средства. Со тоа, девизните трансакции на НБРМ делуваа во насока на повлекување на ликвидност.

Вкупните денарски депозити на државата кај НБРМ во јануари 2004 година беа

повисоки за 48,3% на месечна основа, и со тоа претставуваа тек на повлекување на ликвидност. Високиот пораст се должи на ниската споредбена основа од претходниот месец (поради големите исплати во последната декада од декември). Во јануари 2004 година, дополнителни приливи беа остварени врз основа на издавањето на државни записи (при што на првата аукција беа продадени државни записи во вредност од 100 милиони денари, со просечна каматна стапка од 7,53%).

³ Како период на одржување (исполнување) на обврската за задолжителна резерва на банките се смета периодот од 11-ти во тековниот месец до 10-ти во следниот месец.

**Воведување на краткорочни државни хартии од вредност на македонскиот финансиски пазар**

Државните записи се краткорочни хартии од вредност, кои ги издава државата, со цел финансирање на тековниот дефицит во буџетот (односно надминување на привремените ликвидносни проблеми поради временската неусогласеност на јавните приходи и расходи).

Во јануари 2004 година, во Република Македонија беа издадени првите државни записи. Реализацијата на овој проект произлегува од потребата за проширување на изворите за финансирање на буџетскиот дефицит, поттикнување на развојот на финансиските пазари во Република Македонија, како и диверзификација на портфолиот на хартии од вредност. Издавач е државата (Министерството за финансии), додека НБРМ се јавува во улога на агент на државата.

Државните записи се издаваат во домашна валута, во дематеријализирана форма, односно во форма на електронски записи и имаат рок на достасување од 3 месеци. Нивното издавање и исплата се вршат по номинална вредност, додека продажбата се врши по дисконтирана вредност.

Издавањето на државните записи опфаќа иницијална (примарна) продажба на записите од страна на издавачот, по пат на аукции. Аукциите се спроведуваат преку Електронски систем за спроведување на аукциите, на кој пристап имаат само агентот (НБРМ), издавачот (државата, односно Министерството за финансии) и овластените директни учесници. Како овластени директни учесници се јавуваат банките во Република Македонија, кои можат да купуваат и продаваат државни записи за своја сметка или за сметка на индиректните учесници (правни и физички лица) и кои имаат склучено Договор за учество на примарниот пазар на државни записи. Аукциите на државните записи се спроведуваат врз принципот на тендер со каматни стапки (нивната поставеност може да базира на примена на два типа на тенderи: тендер со повеќекратни цени и тендер со единствена цена), според однапред утврден распоред на одржување, специфициран во Календар за емисија на државни записи (покрај редовните, постои можност за спроведување и на вонредни аукции, кои не се содржани во Календарот).

КАЛЕНДАР за емисија на државни записи за првата половина од 2004 година

Квартал	Месец	Серија на емисија	Дата на аукција	Дата на емисија	Дата на исплата	Денови на достасување
I	Јануари	2004-1	20.01.2004	21.01.2004	21.04.2004	91
	Февруари	2004-2	03.02.2004	04.02.2004	05.05.2004	91
		2004-3	17.02.2004	18.02.2004	19.05.2004	91
	Март	2004-4	09.03.2004	10.03.2004	09.06.2004	91
		2004-5	23.03.2004	24.03.2004	23.06.2004	91
II	Април	2004-6	06.04.2004	07.04.2004	07.07.2004	91
		2004-7	20.04.2004	21.04.2004	21.07.2004	91
	Maj	2004-8	04.05.2004	05.05.2004	04.08.2004	91
		2004-9	18.05.2004	19.05.2004	18.08.2004	91
	Јуни	2004-10	08.06.2004	09.06.2004	09.09.2004	92
		2004-11	22.06.2004	23.06.2004	22.09.2004	91

Во јануари 2004 година, *аукциите на благајнички записи* (како основен инструмент за монетарно регулирање) делуваат во насока на повлекување на ликвидност од банкарскиот систем. Така, беа повлечени 127 милиони денари, со што


на 31.01.2004 износот на благајнички записи на НБРМ достигна 4.506 милиони денари. Во услови на повисока просечна понуда од побарувачката, просечната пондерирана каматна стапка на благајничките записи



достигна 6,75% (месечен пораст од 0,6 процентни поени).

Графикон 5

Каматни стапки на аукциите на благајнички записи во јануари 2004 година (во %)



Прометот на институционализираниот пазар на пари забележа месечен пад од 7,9% (сведувајќи се на 823 милиони денари), при пораст на просечната пондерирана каматна стапка од 0,9 процентни поени (во јануари 2004 година таа изнесуваше 6,7%). Ваквата промена на каматната стапка на пазарот на пари кореспондира со динамиката на каматната стапка на благајничките записи. Значително повисок промет беше регистриран на неинституционализираниот пазар на пари, односно кај билатералните тргувачи на банките (1.379 милиони денари).


Стабилизирањето на побарувачката за готови пари (по екцесивниот сезонски пораст на крајот на годината) резултираше со месечен пад на готовите пари во оптек од 772 милиони денари, или за 5,4%. Од аспект на дневната динамика, во првата половина од месецот беше регистриран тренд на континуирано намалување на готовите пари во оптек. Во втората половина од месецот, поинтензивен дневен пораст беше регистриран на 19.01.2004 поради исплатата на пензиите и социјална помош. Просечниот дневен износ на готови пари во оптек во јануари оствари пораст од 446,4 милиони денари (или за 3,4%) и изнесуваше 13.422,6 милиони денари. Во однос на истиот месец од претходната година, просечниот износ на готови пари е повисок за 572,4 милиони денари, или за 4,4%.

Во согласност со намалувањето на готовите пари во оптек и нивото на ликвидност на банкарскиот систем на крајот на месецот, во јануари 2004 година *примарните пари* забележа месечен пад од 10,9% и на 31.01.2004 изнесува 16.254 милиони денари.

Месечната динамика на *монетарниите агрегати* беше детерминирана од сезонското намалување на побарувачката за готови пари и на трансакционите депозити⁴, како и од понатамошното јакнење на склоноста на економските субјекти за штедење во рамките на банкарскиот систем.

Графикон 6

Компоненти на монетарните агрегати (во милиони денари)



Пониското ниво на готови пари во оптек (по сезонскиот пораст на крајот од претходната година) и истовременото намалување на депозитните пари (зарди високата декемврска споредбена основа, кога претпријатијата кумулираат поголеми износи на средства на трансакционите сметки) резултираа со месечен пад на паричната маса M1 од 5,9%.

Поинтензивното намалување на примарните пари во однос на падот на паричната маса M1 резултираше со зајакнат процес на монетарна мултипликација (монетарниот мултипликатор во јануари 2004 година изнесуваше 1,58, наспроти 1,49 во претходниот месец).

Во јануари 2004 година, месечниот пораст на краткорочното денарско и девизно штедење (2,9% и 5,0%, соодветно), делумно беше компензиран со интензивното намалување на готовите пари во оптек и депозитните пари. Ваквите движења резултираа со умерен пораст на монетарниот агрегат M2 од 0,6%. Во услови на пораст на долгорочниот депозитен потенцијал (од 2,5%, пред се како резултат на повисокото ниво на ограничени депозити на претпријатијата за плаќање по инструменти на надворешниот платен промет), најширокиот монетарен агрегат M4 оствари месечен пораст од 0,8%. Мултипликаторите на монетарните


⁴ Жиро-сметки и тековни сметки на економските субјекти.



агрегати M2 и M4 во јануари 2004 година изнесуваа 4,71 и 5,01 (наспроти 4,17 и 4,43, соодветно во претходниот месец).

Трендот на пораст на *депозитниот потенцијал на банките* продолжи и во јануари 2004 година. Така, вкупните депозити на недржавниот сектор⁵ во однос на претходниот месец беа повисоки за 4,2%, при регистриран пораст кај сите категории на депозити. Во рочната структура, доминантно учество и понатаму имаат краткорочните депозити (91,2%). Од валутен аспект, во јануари 2004 година учеството на девизните депозити изнесуваше 65%. На годишна основа, вкупниот депозитен потенцијал на банките е повисок за 32,1%.

Графикон 7
Динамика на депозитите
(во милиони денари)




Вкупните депозити на населението во јануари 2004 година остварија месечен пораст од 1,8%, во најголема мерка генериран од повисокото ниво на краткорочните депозити (повисоки депозити по видување во странска валута и девизни депозити орочени до три месеци). Воедно, беше регистрирана и поголема склоност на населението кон долгорочно штедење во странска валута, што резултираше со пораст на долгорочните депозити на населението од 0,8%. Анализата од валутен аспект покажува месечен пораст на денарските и девизните депозити од 1,6% и 1,9%, соодветно. Меѓугодишната стапка на пораст на вкупните заштеди на населението во јануари 2004 година достигна 19,0%.

Депозитите на претпријатијата бележат зголемување од 10,9% на месечно ниво, главно како резултат на порастот на девизните и денарски депозити на правните лица орочени до еден месец. Притоа, краткорочните депозити на

претпријатијата остварија месечен пораст од 10,4%, наспроти зголемувањето на долгорочните депозити од 18,2%. Анализирано по валути, денарските депозити се повисоки за 4,5%, наспроти поинтензивниот пораст на девизните депозити од 17,7%. На меѓугодишна основа, вкупните депозити на претпријатијата бележат пораст од 86,0% (како одраз на ефектуираната законска можност за слободно располагање со девизни средства).

Трендот на континуирано зголемување на *пласмани на банките кај приватниот сектор* (започнат од мај 2003 година) продолжи и во јануари 2004 година. Со тоа банките и понатаму даваат соодветен придонес за динамизирање на економската активност.

Графикон 8
Пласмани на банките
(во милиони денари)



Вкупните пласмани на банките кај приватниот сектор забележа месечен пораст од 1,0%, при регистрирани дивергентни промени кај кредитите во домашна и странска валута. Така, денарските пласмани во однос на претходниот месец беа повисоки за 1,2%, што главно произлегува од повисокото ниво на т.н. рамковни кредити (негативни салда на тековните сметки на населението), како и од порастот на долгорочното кредитирање на претпријатијата во домашна валута. Од друга страна, девизните пласмани на месечна основа се пониски за 0,4%. Падот се должи на нискиот износ на одобрени краткорочни девизни кредити на претпријатијата врз основа на користени странски кредити, како и на намалениот износ на краткорочни кредити за плаќање на достасани обврски кон нерезиденти. На годишна споредбена основа вкупните пласмани се повисоки за значителни 18,6%. Во првиот месец од годината беше регистрирано значително прилагодување


⁵ Вкупните депозити на недржавниот сектор опфаќаат краткорочни и долгорочни (денарски и девизни) депозити на економските субјекти (без депозитните пари).



на каматната политика на банките. Така, просечната пондерирана активна каматна стапка на банките изнесуваше 13,6% (месечно намалување од 1 процентен поен). Притоа, просечната пондерирана пасивна каматна стапка (тримесечен денарски депозит) остана речиси непроменета (6,7%). Ваквите движења резултираа со стеснување на каматната маргина, со што таа се сведе на 6,8 процентни поени.

Графикон 9

Пондеририани каматни стапки и маргии на банките*




*Се однесуваат на денарски кредити и депозити.

III. Надворешно-трговски и девизни движења во Република Македонија

Надворешно-трговската размена⁶ на Република Македонија во јануари 2004 година изнесуваше 259,0 милиони САД долари, што претставува месечно намалување за 26,6%. Негативната месечна динамика на обемот на стоковната размена е од сезонски карактер (слаб интензитет на размената на почетокот од годината), при што намалувањето на увозот (28,1%) е поинтензивно во однос на падот на извозот (24%). На годишно ниво беше регистриран пораст на трговската размена. Притоа, извозот оствари значително подинамичен годишен пораст од увозот, што резултираше со намален трговски дефицит (за 16,8 милиони САД долари) и зголемена покриеност на извозот со увоз за 11,2 процентни поени (60,5%). Во структурата на извозот доминантно учество имаат категориите “облека и текстил” (38,5%) и “железо и челик” (18,4%). Кај увозот, најголемо учество има привремениот увоз за доработка (19%) и увозот на нафта (17%). Притоа, намалените царински давачки (од 01.01.2004), придонесоа за зголемен увоз на патнички возила (пораст на месечна основа од 30,3%).

Графикон 10

Надворешно-трговска размена на Република Македонија (во милиони САД долари)



Анализата од аспект на надворешнотрговските партнери на Република Македонија покажува доминантно учество во вкупната размена на Германија, Србија и Црна Гора и Грција. Овие земји се главните партнери и на страната на извозот, додека на страната на увозот доминираат Германија, Русија и Грција. Притоа, во увозот од Русија (19,5 милиони САД долари), доминантно учество (88,5%) има увозот на нафта.

Во јануари 2004 година, на девизниот пазар беше регистриран вкупен промет во износ од 249,1 милион САД долари, што претставува месечно намалување од 23,7%. Намалениот промет се должи на високата споредбена основа од претходниот месец (во услови на сезонски повисока побарувачка за девизни средства за сервисирање на обврските врз основа на увоз). Во текот на месецот, дел од јазот помеѓу продадените и откупените девизни средства на банките од претпријатијата (повисока продажба) беше покриен преку интервенции на НБРМ. Имено, НБРМ интервенираше на пазарот со нето продажба на девизни средства, придонесувајќи за стабилно ниво на

⁶ Претходни податоци на Државниот завод за статистика на Република Македонија. Извозот на стоки е прикажан на ф.о.б. основа, додека увозот на стоки е прикажан на ц.и.ф. основа.



девизниот курс на денарот. Така, *девизниот курс на денарот во однос на еврото* на месечна основа беше непроменет и на 31.01.2004 се разменуваа 61,29 денари за едно евро. *Во однос на американскиот доллар*, денарот депресираше за 0,2% (на крајот на месецот се разменуваа 49,16 денари за еден американски долар).

На менувачкиот пазар, вкупниот промет изнесуваше 95,4 милиони САД долари (месечен пад од 28,7%), при што побарувачката беше повисока од понудата за 18,3 милиони САД долари. Денарот депресираше во однос на еврото за минимални 0,1% и просечниот месечен курс на денарот изнесуваше 61,56 денари за едно евро. Девизниот курс на денарот во однос на американскиот долар апресираше за 2,7% (47,88 денари за еден долар).

Вкупниот девизен поштенцијал на Република Македонија на крајот на јануари 2004 година изнесуваше 1.651,9 милиони САД долари, бележејќи месечен пад од 1%. Притоа, бруто девизните резерви на НБРМ се намалија за 19 милиони САД долари и изнесуваа 884,4 милиони САД долари, додека вкупните девизни средства кај деловните банки остварија пораст од 23 милиони САД долари, достигнувајќи 756,7 милиони САД долари.

Надворешниот долг на Република Македонија⁷ по долготочни кредити забележа месечен пад од 3,2 милиони САД долари и на 31.01.2004 изнесуваше 1.766,8 милиони САД долари. Имајќи го предвид повисокиот износ на користени средства во однос на вкупните отплати, намалувањето на надворешниот долг е резултат на остварените негативни курсни разлики⁸ од 6,3 милиони САД долари.

Користените средства (28,7 милиони САД долари) речиси целосно потекнуваат од мултилатералните кредитори, при што целосно се искористени аранжманиТЕ FESAL II и FESAC II склучени со Светската Банка и Меѓународната агенција за развој. Притоа, кон официјалните кредитори беа отплатени средства во износ од 15,1 милион САД долари, додека кон приватните

кредитори беа отплатени 9,3 милиони САД долари. Во текот на јануари беа склучени нови кредити со приватни кредитори во износ од 4,3 милиони САД долари.

⁷ Претходни податоци на НБРМ. Податоците се однесуваат на долгот на Република Македонија кон странство врз основа на користени долготочни кредити

⁸ Негативните курсни разлики делуваат во насока на намалување на надворешниот долг.